



Почитувани претставници на граѓанските организации,

Ви благодариме на интересот за учество на Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година. Пополнетиот образец (заедно со прилозите, доколку ги има) доставете го до Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, електронски на адреса nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака **Иницијатива за ГПВРСМ 2021, до 23.9.2020 година**. Со доставување на образецот потврдувате дека се согласувате вашата иницијатива да биде објавена на веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk.

Општи податоци за здружението / фондацијата

Име на здружението/фондацијата: Здружение за промовирање на електрични возила
ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ Скопје

ЕМБС (матичен број на правниот субјект според податоците во Централен регистар): 7338384

Седиште и адреса (улица, број, општина): ул.Партизанска 2 бр.12/12 Скопје

Застапник: Оливер Велковски

Веб страница: www.emobilnost.org

Електронска пошта (e-mail): ngoelektromobilnost@gmail.com

Телефонски број за контакт: 070/266-383

Лице за контакт: Оливер Велковски

Предлог- иницијатива за годишна Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година

Наслов на иницијативата: Бесплатни патарини за електрични и приклучни хибридни возила

Стратешки приоритет: (придонес - поврзаност со определен стратешки приоритет на Владата на Република Северна Македонија)

Намалување на загадувањето на воздухот од сообраќајот и замена на постоечкиот застарен возен парк со нови возила со еколошки предзнак. Ваквата иницијатива претставува една од низата мерки кои имаат индиректна стимулација за граѓаните и правните субјекти во државата да размислуваат кон замена на своето возило на конвенционален погон со електрично.

Приоритетна цел: (придонес - поврзаност со определена стратешка цел на Владата на Република Северна Македонија)

Со помош на ваквата иницијатива Владата на Република Северна Македонија ќе даде допринос кон Планот за чист воздух (Приоритенти активности точка 7 Транспорт) како приоритена цел на Владата во борба против загадувањето на воздухот и емисијата на стакленички гасови каде загадувањето од сообраќајот има значајна улога. Воедно со поддршката на Владата за стимулирање на електромобилноста во државата преку вакви и слични мерки, Р.С.Македонија дава јасна определба дека стои заедно со останатите членки на ЕУ кон заложбите на Европскиот зелен договор (European Green Deal), Европа како континент да биде климатски неутрална заклучно со 2050 година.

НПША (поврзаност со пристапни партнерства како и соодветна идентификација на поглавје и подрачје)

Електричните возила како нов тренд во мобилноста е приоритет на Европската унија од аспект на намалување на загадувањето на воздухот, заштита на животната средина и борбата против климатските промени и истото е регулирано во голем број на Директиви кон кои Р.С.Македонија како аспирант за членство во ЕУ мора да почне да се прилагодува и усогласува со истите.

Образложение: (Краток опис на иницијативата: причини за предлагање, предмет на уредување доколку се работи за закон или подзаконски акт и надлежен орган на државната управа)

Здружението за промоција на електрични возила Електромобилност Скопје како граѓанска организација која со своите активности делува во насока на промовирање на електрични возила поради бројните бенефиции за општеството и заштита на животната средина, бара од Владата на Р.С.Македонија преку Министерство за Транспорт и врски да овозможи прифаќање на предлог иницијативата за бесплатни патарини што ќе допринесе за поддршка на идејата да се овозможи полесен пристап на електричните возила до граѓаните.

Здружението на граѓани Електромобилност Скопје бара од Министерството за Транспорт и врски како надлежно Министерство за постапување за ослободување од плаќање патарина во рамки на **Законот за јавните патишта**, да ја спроведе ваквата иницијатива и да им овозможи на граѓаните и правните субјекти кои користат или во иднина ќе набават електрични и приклучни хибридни возила **ослободување од плаќање патарина за возила од сите рангови**.

Согласно ваквата иницијатива бараме од Министерството во итна постапка да изврши **дополнување на Законот за јавните патишта во член 66** и истиот да го достави на усвојување до Собранието на Република С. Македонија. Дополнувањето во член 66 предлагаме да се спроведе со нов став кој гласи:

„Од плаќање на патарина се ослободуваат сите електрични и приклучни хибридни возила во сопственост на граѓани на Република Северна Македонија и сите оние кои што транзитираат низ Република Северна Македонија“.

Очекувани влијанија: (Кои се очекуваните влијанија од предлог-иницијативата)

Прифаќањето на ваквата иницијатива од страна на Владата на Р.С.Македонија ќе даде дополнителен придонес во стимулирање на населението за замена на традиционалните возила со возила базирани на „зелени“ технологии што ќе значи сериозен чекор кон промоција на



електромобилноста во Северна Македонија и испраќање на јасна порака од страна на Владата за поддршка на Директивите и напорите на Европската Унија вклучително и Европскиот зелен договор (European Green Deal) кон намалувањето на загадувањето на воздухот и бучавата од сообраќајот и заштита на животната средина.

Финансиски импликации: (Дали предлог-иницијативата предизвикува финансиски импликации? Ако има, дали потребните средства се обезбедени и од кои извори?)

Ваквата иницијатива нема директни финансиски инвестиции, а имајќи во предвид дека во моментот во Р.С.Македонија има околу 200 електрични возила и согласно проекциите за нивен раст во наредните 5 - 10 години, истото нема да придонесе за поголеми финансиски импликации врз буџетот на Државата како резултат на ослободување од плаќање на патарина за овој вид на возила.

Прилози (со наведување на авторот на документот):

23.09.2020 година

Потпис на застапникот

Здружение за промовирање
на електрични возила
Електромобилност Скопје



М.П.